

1.	Наслов на наставниот предмет	ПСИХОСОМАТСКИ БОЛЕСТИ			
2.	Код	ОМ-И-72			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Психијатрија и медицинска психологија			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Шеста / XI- XII	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Проф.др. Весна Пејоска Герасова			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Потпис од предметот Психијатрија			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): • Препознавање на психосоматските болести • Консултативна (лијазон) психијатрија				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава: - Вовед, дефиниција, причина, и историјат на психосоматската медицина - Телото помеѓу биологијата и психологијата - Емоции, физиологија и структурни промени - Школи и правци на психосоматската медицина - Стрес и теориите на стресот - Психосоматски болести: - Функционален соматски синдром - Хроничен синдром на замор - Low back pain синдром - психосоматски болести во Кардиологија - гастроентерологија - пулмологија - ендокринологија - онкологија - дерматовенерологија - урогенитална - неурологија - Конверзија и психосоматските болести (психофизиолошки растројства) - Лекување - фармакологија и психотерапија - консултативна (лијазон) психијатрија - биофидбек и мониторирање на психосоматските состојби				
12.	Методи на учење: Интерактивна настава (теоретска)				
13.	Вкупен расположив фонд на време		30 часови		
14.	Распределба на расположивото време		15 часови предавања 15 часови домашно учење		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава		15
		15.2			

16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови		
		16.2	Самостојни задачи	часови		
		16.3	Домашно учење	15 часови		
17.	Начин на оценување			бодови		
	17.1	Тестови		мин.-макс.		
		Завршен испит	Усмен дел бодови	мин.-макс. 50 - 80		
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарска работа бодови	мин.-макс		
	17.3	Активно учество	Теоретска настава бодови Практична настава бодови Студентот е должен активно да ги следи сите предвидени активности, вклучително и изработка на семинарски труд	мин.-макс. 5 - 10 5 - 10		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) Ф		
		од 60 до 68 бода		6 (шест) Е		
		од 69 до 76 бода		7 (седум) Д		
		од 77 до 84 бода		8 (осум) Ц		
		од 85 до 92 бода		9 (девет) Б		
		од 93 до100 бода		10 (десет) А		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минимум бодови За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи power point презентација. Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата				
22.	Литература					
	22.1	Задолжителна литература				
		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1	Чадловски	Психијатрија том 2	Просветно дело	2004
	2	Адамовиќ	Емоције и телесне болести			